

Врз основа на член 5, 20 и 76 од Законот за здруженија на граѓани и фондации (Службен весник на РМ бр. 31 од 02.07.1998 година) Собранието на Здружението на граѓани за унапредување и развој на деловните активности ДЦЦ со седиште на ул. "Димитрие Чуповски" бр. 13 Скопје, на седницата одржана на 15,10,2003 година, донесе

СТАТУТ

на Здружение на граѓани за унапредување и развој на деловните активности ДЦЦ

1 Статут, Мисија, Цели

Член 1

ДЦЦ е независна, аполитична, невладина и непрофитна асоцијација на индивидуалци и правни тела, чија цел е да ги помогне и олесни процесите на слободен проток и размена на информации, ресурси и искуства, се со цел реализација на зацртана мисија.

Член 2

Мисијата на здружението е да даде придонес на економскиот развој на Република Македонија и одржливиот развој на Холандија, преку зголемена соработка помеѓу деловните субјекти и други институции, Владите на двете држави, како и општествата во целина.

Член 3

Асоцијацијата именувана како Здружение на граѓани за унапредување и развој на деловните односи ДЦЦ е правно тело со седиште во Скопје, Македонија, на ул. "Димитрие Чуповски" бр. 13, 1000 Скопје, Македонија.

Член 4

Здружението е основана на неограничено време.

Член 5

Основите цели на здружението се следните:

- Да развива релевантна структура, механизми и практики, како и да лобира пред локалните, националните и меѓународните авторитети, деловни субјекти и други институции инволвирани во процесот на донедување одлуки во врска со економскиот развој на Македонија.
- Да ги открие и посочи Македонско - Холандските полиња на деловна соработка.
- Да ја потенцира потребата за деловен развој и да го зголеми учеството на јавноста во донедување одлуки во процесот на економски расвој на Република Македонија и одржливиот развој на Холандија.
- Да го доградува капацитетот на своите членови за постигнување на мисијата на Асоцијацијата и да ги брани интересите на своите членови.
- Воспоставувањето, развивањето и одржувањето на економските односи помеѓу деловните субјекти од Република Македонија и Холандија.

Член 6

Асоцијацијата, своите цели ќе ги постигне преку:

- Информирање на Македонската јаност за деловните прашања преку сите расположливи средства.
- Организирање семинари, работилници, јавни сослушувања и конференции посветени на деловната проблематика и одржливиот развој на земјите.
- Промоција на активностите за разрешување на економските проблеми во специфични деловни области како: кампањи за запознавање на јавноста, деловна едукација и активности, како и лобирање на национално, регионално и меѓународно ниво.
- Да одржува активни контакти со слични меѓународни организации и да партиципира во меѓународни програми.

Со цел да ги постигне целите на Асоцијацијата, Генералното Собрание ќе го равива и прифати Акциониот План на ДЦЦ, во согласност со важечкиот Статут и одлуките на Генералното Собрание.

Член 7

Асоцијацијата е самоодржлива и непрофитабилна.

Член 8

Активностите на Асоцијацијата се во согласност со постоечките Македонски закони, важечкиот Статут и одлуките на Генералното Собрание.

2 Членување, права и обврски

Член 1

Член на Асоцијацијата може да биде секое физичко или правно лице, кое ги прифаќа мисијата, целите и обврските на Асоцијацијата, го прифаќа постоечкиот статут и правилата на Асоцијацијата.

Членови на асоцијацијата може да се домашни и странски физички и правни лица.

Член 2

Претседателот на Асоцијацијата ги прифаќа членовите на Асоцијацијата врз база на пишани апликации, каде апликантот потбредува дека ги прифаќа мисијата, целите и Статутот на Асоцијацијата и ја има платено членарината за членство.

Здружението го претставува и застапува Претседателот.

Претседателот на Здружението:

- Го претставува и застапува Здружението во правниот промет спрема трети лица.
- Ги свикува седниците на Собранието на Здружението
- Раководи со седниците на Собранието на Здружението, ги спроведува одлуките, доколку се во негова надлежност, доколку не, се грижи за нивно спроведување.
- Врши и други работи кои во овој статут или со одлука на Собранието не се во надлежност на другите органи.
- И е овластен потписник пред надлежните институции и банки.

Член 3

Членовите на Асоцијацијата имаат право:

- да партиципираат на дебати и во одлуките на Асоцијацијата
- да избираат и бидат избрани за членови на раководните тела на Асоцијацијата, во согласност со правилата донесени од Генералното Собрание
- да превземаат иницијативи од заеднички интерес, почитувајќи ги одлуките за активности на Асоцијацијата
- да имаат бенефит од активностите на Асоцијацијата, во согласност со нејзините правила
- по сопствена волја да волонтираат во Асоцијацијата

Член 4

Членовите ги имаат следните обврски:

- да го почитуваат Статутот и правилата на Асоцијацијата, како и одлуките на Претседателот, Извршниот одбор и на Генералното Собрание
- активно да соработуваат во остварувањето на мисијата и целите на Асоцијацијата
- да ги платат зачленувањето и годишната членарина
- во никој случај да не ја икористи Асоцијацијата за цели спротивни на Статутот

Член 5

Членството во Асоцијацијата престанува:

- доброволно, со доставено барање до Претседателот
- во случај на гласување на фирмата - членка и непостоење на нејзин правен наследник
- во случај на исклучување

Член 6

Претседателот има право да исклучи член, во случај кога членот:

- извршил повреда на Статутот
- ги прекршил правилата за делување на Асоцијацијата
- превзел активности со кои ги нарушил репутацијата и добрата слика за Асоцијацијата
- не се однесува како член на Асоцијацијата

Член 7

Одлуката за исклучување од страна на Претседателот ќе биде поднесена до Генералното Собрание на Асоцијацијата.

Член 8

Висината на надоместокот за зачленување, годишната членарина и начинот на прибирање на средствата ги дефинира Генералното Собрание.

3 Структура и раководни тела

Член 1

Раководни тела на Асоцијацијата се:

1. Генерално Собрание
2. Извршен Одбор

Генерално Собрание

Член 2

Генералното Собрание, како највисок орган на институцијата е составен од сите членови на Организацијата и со него претседава Претседателот.

Генералното Собрание се свикува најмалку еднаш годишно.

Годишното собрание се свикува од Претседателот и на него се елаборираат и дискутираат предметите зацртани во агендата.

Член 3

Генералното Собрание на првиот повик ќе се одржи со просто мнозинство од неговите членови, а по второто свикување со тогаш присутните членови.

Поканите и агендата ги испраќаат Претседателот и извршниот одбор, при што се води сметка да им се даде доволно време на членовите да се подготват за Собранието. Во поканата ќе бидат наведени точниот датум, време, место и агендата за претстојното собрание.

Член 4

Генералното Собрание одлуките ќе ги донесува со мнозинство гласови. Одлуките за промена на Статутот, прекин на Асоцијацијата или спојување со друга организација, како и изборот на Претседател ќе бидат донесувани со дво - третинско мнозинство од присутните членови. Во сите други случаи, мнозинство од 50% + 1 е потребно за валидност на одлуките.

Секој делегат на Генералното Собрание има право на еден глас.

Гласањето е јавно.

Генералното Собрание не може да донесува одлуки по прашања кои претходно не биле ставени во агендата и јасно не биле искажани. Ова не е валидно кога се исклучуваат членови или се избираат нови за извршните тела.

Член 5

Обврска на Генералното Собрание е да:

- ги одобрува насоките за работа со цел да се постигнат целите на Статутот
- одобрува зачленување на нови членови
- расправа за исклучување на членови
- избира од своите членови: Претседателот на Генералното Собрание, Извршен Одбор, сите со четиригодишен мандат, како и повремени тела
- го одобрува купувањето или продажбата на имот на Организацијата
- ги одобрува интерните правила
- одобрува реформа на постоечкиот Статут
- ја дефинира висината за зачленување и членарина
- ги одобрува правилата за делување на Асоцијацијата
- расправа и ги одобрува извештаите за работа на Извршниот Одбор
- ги разгледува и одлучува поплаките против одлуките на Извршниот Одбор

Записниците од средбите на Генералното Собрание, потпиешани од Претседателот и записничарот се архивираат.

Член 6

Претседателот може да свика вонредно Генералното Собрание.

Член 7

Организацијата ќе биде активно раководена и администрирана од страна на Претседателот кој активно и пасивно ќе ја претставува пред јавноста, државната и локалната администрација и ќе одлучува за предмети во владение на Организацијата, што не се под јурисдикција на други органи на организацијата.

Член 8

Претседателот ги верификува одлуките на извршниот одбор.

Извршен Одбор

Член 9

Извршниот Одбор ќе биде избран од членовите на Асоцијацијата, со мандат идентичен на оној на Претседателот на Генералното Собрание.

Член 10

Извршен Одбор ќе биде раководен и администриран од страна на Претседателот.

Член 11

Извршниот Одбор:

- ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието
- може да формира стручни служби и да ја контролира нивната работа
- управува и одговара за управување со имотот на Здружението
- подготвува годишен и периодичен извештај за својата работа
- врши и други работи

4 Сопственост

Член 1

Асоцијацијата може да биде сопственик на фондови, предмети, недвижности, кориснички и авторски права и на се она што е дозволено да биде сопственост на едно не-профитно правно тело. Фондовите на Асоцијацијата се чуваат на банкарска сметка.

Член 2

Асоцијацијата ќе се финансира од

- членарини
- доброволни донации, помош и поклони
- од активности и други извори во согласност со важечките и во службан а непрофитните цели на Асоцијацијата

5 Престанок на Асоцијацијата

Член 1

Асоцијацијата престанува со одлука на Генералното Собрание. По престанокот на работата на Здружението имотот и другите права и приходите што остануваат по намирањето на обврските преминуваат во сопственост на сродни здруженија на граѓани или на домови за незгрижени деца.

6 Преодни и завршни одредби

Член 1

Асоцијацијата има печат, лого, знаци и други атрибути одобрени од страна на Генералното Собрание и што не се спротивни на македонската легислатива. Ексклузивните права на овие симболи и припаѓаат исклучиво на Асоцијацијата, а нивна употреба од страна на индивидуалци или правни субјекти кои не се членови на Асоцијацијата е можна само со склучен договор за таа намена. Организацијата има своја жиро сметка и свои потписници.

Член 2

Официјален јазик на Асоцијацијата е македонскиот јазик.

Статутот на ДЦЦ е одобрен од Генералното Собрание одржано на 15.10.2003 година во Скопје

Здружение на граѓани
за унапредување и развој на деловните
активности ДЦЦ

Претседател

Марија Марцекиќ-Боссе